

ОЛЕСНУВАЊЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЕНИТЕ ЖЕНИ

ЗДРАВСТВО

Медицински се препорачува еднаш годишно да се врши ПАП тест, а кај случаите каде по констатиран ХПВ вирус е неопходен уште еден ПАП тест, тој ќе се наплатува со партиципација.

Пишува: Милева ЛАЗОВА



грлото на матката.

За жал, како што потенцираше директорката на Клиниката за гинекологија, Адела Попстефанија, половина од пациентките со дијагноза канцер на грлото на матката се јавуваат многу доцна на гинеколог и најчесто во рок од пет години тие завршуваат со смртен исход. Таа информира дека во неодамна отворената Лабораторија при ГАК досега се извршени 200 ХПВ - типизации од кои 30 биле позитивни на хуман папилома вирус.

"Ако имаме позитивен ПАП тест, што значи дека постои ХПВ вирус, во моментот

Со потпишување на Меморандум, Фондот за здравствено осигурување, Клиниката за гинекологија и Министерството за здравство на сите здравствено осигурени жени на возраст од 19 до 65 години им обезбедија годишно еден бесплатен ПАП тест. Министерот за здравство, Имер Селмани, истакна дека со тоа практично 200.000 жени, кои имаат избрано матичен гинеколог ќе добијат можност за бесплатен ПАП тест во Лабораторијата при Гинеколошко-акушерската клиника (ГАК). Во случаите каде е потребно ХПВ (хуман папилома вирус) - типизација поради констатирано присуство на овој вирус, кој е главен предизвикувач на канцер на грлото на матката, таа ќе се врши со партиципација од 150 денари, додека остатокот од вкупната вредност на тестот од 1.450 денари ќе ја покрива Фондот.

тестови и ХПВ типизација драстично се намалуваат случаите на канцер на грлото на матката".

Според директорот на ФЗО, Ѓорѓи Тренкоски, со потпишаниот договор практично ќе се овозможи за три пати да се зголемат средствата за дијагностицирање на оваа болест кај жените. Минатата година во Македонија биле извршени 170.000 ПАП тестови.

Одлуката дека само жени над 65 години, кои не се здравствено осигурени, имаат право на бесплатен ПАП, додека за помладите, односно жените во репродуктивниот период тоа не важи, предизвика револт, меѓутоа министерот Селмани и за овој проблем имаше подготвен одговор.

"Во Македонија нема неосигурени пациенти. Неосигурен е само оној кој не сака да биде осигурен. За жените над 65 години трошоците за земање брис за ПАП и за самиот тест целосно се плаќаат преку посебни програми на Владата", додаде министерот Селмани.

ЕДНАШ ГОДИШНО БЕСПЛАТЕН ПАП ТЕСТ

"Со ова - истакна министерот Селмани - на директен начин му објавуваме војна на канцерот на грлото на матката, кој по зачестеност е на второ место по канцерот на дојката кај жените. Податоците укажуваат дека во сите земји каде се врши рано откривање на оваа болест со редовни ПАП

Со договорот се предвидува ГАК да изготви и национален регистар со база на електронски податоци за сите ПАП тестови и ХПВ - типизации, со што таа ќе стане референтен центар за сите здравствени институции во државата во однос на политиките на превенција на канцерот на

не се зема ХПВ - типизација, туку се дава соодветна терапија, а потоа се врши повторно ПАП тест за да се утврди дали се работи за т.н. лажан ХПВ, кој се јавува кај 18 отсто од случаите, бидејќи може да е најобична цервикална инфекција, која по санација дава негативен ХПВ. Затоа ХПВ - типизацијата се врши шест месеци по дадената терапија, ако за тоа има потреба, во зависност од резултатот на ПАП тестот", објасни директорката Попстефанија.

Во однос на кадарот кој работи на Клиниката за гинекологија, Попстефанија рече дека во тек е нивна едукација за читање на анализите, што во моментот се спроведува заедно со странски стручни лица. Едукацијата ќе трае три месеци, а финансиски е покриена од донаторот на лабораториската опрема.

Во врска со тендерот кој пред еден месец го распиша ФЗО, со кој се бара фирма за изготвување рекламна кампања за едукација на осигурениците, министерот Селмани со став дека тоа не е нова работа и дека тоа е проценка на менаџментот на Фондот. Директорот на ФЗО, Ѓорѓи Тренкоски, појасни дека тоа е резултат на одлука на Управниот одбор на Фондот, кој проценил дека граѓаните не се доволно информирани за своите здравствени права и за улогата на Фондот и најави поголема и поагресивна активност на ова поле. Тој потврди дека за оваа намена се издвоени околу 100.000 евра од буџетот на Фондот.